



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 12 јуни 1963  
Скопје  
Број 22

Претплатата за 1963 год. изнесува 1.800 дин. Овој број чини 32 дин.  
Жиро сметка број 802—11/1—698.

135.

На основа глава X оддел 1 точка 9 став 2 од Општествениот план за стопанскиот развој на Народна Република Македонија за 1963 година, Извршниот совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАМЕНАТА, УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

1. Од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во износ од 1.200 милиони динари предвидени во Глава X оддел 1 точка 2 под Ц) од Општествениот план за стопанскиот развој на Народна Република Македонија за 1963 година, Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија ќе издвои 175 милиони динари, кои ќе ги употреби за намените и под условите определени со оваа одлука.

2. Средствата од претходната точка, Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија ќе ги дава во вид на кредит на стопанските организации од областа на индустријата на кои им се обезбедени девизни средства за отклонување последиците од поплавите настанати на опремата што се набавува од увоз.

3. Корисници на кредитите можат да бидат стопанските организации од областа на индустријата и истите ќе ги определи Републичкиот секретаријат за индустрија.

4. Кредитите ќе ги дава Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија на непосредните корисници од претходната точка по пат на непосредна спогодба и ќе се употребат исклучиво за набавка на увозна опрема.

5. Рокот за враќањето на кредитот не може да биде подолг од 8 години, а интересната норма не може да биде помала од интересната норма која стопанските организации ја плаќаат на својот деловен фонд зголемена за 1.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### ИЗВРШЕН СОВЕТ

Бр. 09-1152/1  
17 мај 1963 година  
Скопје

Претседател,  
Александар Грличков, с. р.

136.

На основа глава X оддел 1 точка 10 од Општествениот план за стопанскиот развој на Народна Република Македонија за 1963 година, Извршниот совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД НАМЕНЕТИ ЗА ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО

1. Во точка 5 од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд наменети за индустрија и рударство („Сл. весник на НРМ“ бр. 7/63), на крајот место точка се става записка и се додава:

„односно од потребниот износ на средствата за учество во користење кредити од кредитот од Општиот инвестиционен фонд за унапредување развојот на недоволно развиените подрачја или во користење на кредити од Општиот инвестиционен фонд“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### ИЗВРШЕН СОВЕТ

Бр. 09-1172/1  
17 мај 1963 година  
Скопје

Претседател,  
Александар Грличков, с. р.

137.

На основа точка 5 од Одлуката за финансирање на стопанските комори во 1963 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 17/63), Извршниот совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ КОМОРИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СР МАКЕДОНИЈА ВО 1963 ГОДИНА

1. До донесувањето на Законот за стопанските комори, стопанските комори на територијата на СР Македонија ќе се финансираат на начинот предвиден со оваа одлука.

2. Средствата за финансирање на стопанските комори се формираат од придонесот на коморите и од надоместоците за услугите што ги вршат коморите.

Средствата од придонесот служат само за подмирување на редовните расходи на Комората.

3. Придонесот од точка 2 на оваа одлука го плаќаат сите стопански и други организации што се задолжени да се зачленат во коморите според одредбите од Законот за здружувањето и деловната соработка во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 28/60, 16/61 и 13/63) и прописите донесени врз основа на тој закон.

4. Нормата и основницата за пресметување на придонесот ги определува управниот одбор на комората. Заклучокот за оваа управниот одбор го доставува до Републичкиот секретаријат за финансии односно до соодветниот орган на управата надлежен за работите на финансии во седиштето на комората во рок од 15 дена од денот на донесувањето на заклучокот.

Ако Републичкиот секретаријат за финансии односно органот на управата од претходниот став не се согласува со нормата или основницата за пресметување на придонесот, може во рок од 30 дена од денот на приемот на заклучокот да му ги достави своите забелешки на Извршниот совет односно на народниот одбор на околицата, кој за тоа конечно решава.

5. До донесувањето на Законот за стопанските комори, управните одбори на стопанските комори ги имаат во поглед на донесувањето на финансискиот план, употребата на средствата и донесувањето на завршната сметка сите права што според Законот за здружувањето и деловната соработка во стопанството, односно Законот за формирањето на единствени стопански комори ги имале собранијата на коморите односно управните одбори на секциите на коморите.

6. Поблиски прописи за спроведувањето на оваа одлука донесува по потреба Републичкиот секретаријат за финансии.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### ИЗВРШЕН СОВЕТ

Бр. 09-1219/1

17 мај 1963 година

Скопје

Претседател,

Александар Грличков, с. р.

138.

На основа член 3 од Законот за буџетот на Народна Република Македонија за 1963 година („Службен весник на НРМ“ бр. 4/63 година), Извршниот совет донесува

#### О Д Л У К А

#### ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ ПЛАТИТЕ НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ

1. На републичките органи и установи им се доделуваат средства за зголемување платите на јавните службеници и работници во износ од 6% според положбата на личните расходи на ден 31. XII. 1962 година.

2. Зголемувањето на платите на јавните службеници и работници ќе се изврши преку полагајните плати на службениците односно одделните додатоци на работниците.

3. Старешината на органот односно установата одлучува за начинот на користењето на средствата за зголемувањето на платите на јавните службеници и работници.

4. Се овластува Републичкиот секретаријат за буџет и организација на управата да се грижи за спроведување на оваа одлука и да издава упатства за нејзината примена.

5. Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1. I. 1963 година.

#### ИЗВРШЕН СОВЕТ

Бр. 09-1161/1

17 мај 1963 година

Скопје

Претседател,

Александар Грличков, с. р.

139.

На основа член 35 став 1 од Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет (пречистен текст — „Службен весник на НРМ“ бр. 26/62), Извршниот совет донесува

#### О Д Л У К А

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

I. Се разрешуваат:

а) од должноста претседател на Одборот за општествен план на Извршниот совет РИСТО ЦУНОВ, потпретседател на Извршниот совет.

б) членовите:

— МИТО ДИМИТРИЕВСКИ, народен пратеник;

— КЕМАЛ СЕЈФУЛА, народен пратеник;

— ВАСИЛ ДИМОВСКИ, народен пратеник;

— КРСТЕ МАРКОВСКИ, народен пратеник;

— ЉУБЕ ЈАКИМОВСКИ, народен пратеник;

— ДРАГАН СПИРОВСКИ, републички секретар за трговија и туризам;

— ДИМИТАР БОЈКОВ, потпретседател на Стопанската комора на СРМ;

— БЛАГОЈ СИМЕОНОВ, главен директор на Службата на општествено книговодство при Републичката централа на Народната банка.

II. Во Одборот за општествен план на Извршниот совет се именуваат:

а) за претседател:

— АНГЕЛ ЧЕМЕРСКИ, член на Одборот за општествен план на Извршниот совет;

б) за членови:

— МОРИЦ РОМАНО, претседател на Стопанската комора на СРМ;

— ИЛИЈА СПИРОВСКИ, републички секретар за финансии;

— СТОЈАН КОСЕВ, директор на Републичкиот завод за стопанско планирање;

— БОГЕ КУЗМАНОВСКИ, потпретседател на Главниот одбор на ССРМ;

— ВИТЕ ИСИЈАНОВСКИ, член на Републичкиот совет на ССЈ за СРМ;

— ВЛАШКО ЈАНЕВСКИ, претседател на Народниот одбор на Кумановска околија;

— Претседателот на Народниот одбор на Скопска околија; и

— Претседателот на Народниот одбор на Тетовска околија.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### ИЗВРШЕН СОВЕТ

Бр. 09-1162/1

17 мај 1963 година

Скопје

Претседател,

Александар Грличков, с. р.

#### 140.

На основа член 35 став 1 од Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет (пречистен текст — „Службен весник на НРМ“ бр. 26/62), Извршниот совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ОПШТИ СТОПАНСКИ ПРАШАЊА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

I. Од Одборот за општи стопански прашања на Извршниот совет се разрешуваат членовите:

— МОРИЦ РОМАНО, претседател на Стопанската комора на СРМ;

— САЛТИР ПУТИНСКИ, потпретседател на Стопанската комора на СРМ;

— СТОЈАН КОСЕВ, директор на Републичкиот завод за стопанско планирање;

II. За нови членови во Одборот за општи стопански прашања на Извршниот совет се именуваат:

— ИЛИЈА СПИРОВСКИ, републички секретар за финансии;

— ВАСКА ДУГАНОВА, републички секретар за труд;

— инж. КОЧО КИТАНОВСКИ, републички секретар за сообраќај и врски;

— ВЕЛИМИР ГИНОВСКИ, републички секретар за општи стопански работи; и

— ДИМИТАР БОЈКОВ, потпретседател на Стопанската комора на СРМ.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### ИЗВРШЕН СОВЕТ

Бр. 09-1163/1

17 мај 1963 година

Скопје

Претседател,

Александар Грличков, с. р.

#### 141.

На основа член 6 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/63), Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРОТ НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА СРМ, РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИЦИ СЕКРЕТАРИ И ДРУГИ ФУНКЦИОНЕРИ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

I. Се разрешуваат поради заминување на нова должност:

1. БОРИС ГРУЈОСКИ, од должноста помошник на републичкиот секретар за земјоделство и шумарство;

2. ГЛИГОР ГЕЧЕВСКИ, од должноста помошник на републичкиот секретар за сообраќај и врски;

3. ВЕЛИМИР ГИНОВСКИ, од должноста секретар на Стопанската комора на СРМ.

II. Се именуваат:

1. За помошник на секретарот во Советот за социјална политика и комунални работи на НРМ инж. ВЛАДО КОСЕВСКИ, досегашен шеф на проектанска група во Заводот за урбанизам на Скопска околија;

2. За помошник на секретарот во Советот за култура на НРМ ЦВЕТА ЧАЛОВСКА, досегашен правен референт во истиот Совет;

3. За помошник на републичкиот секретар за законодавство и организација ПАНЧЕ ШУРКОВ, досегашен окружен јавен обвинител на Окружно-то јавно обвинителство — Скопје;

4. За помошник на републичкиот секретар за информации РАДУЛЕ КОСТОВСКИ, досегашен уредник во тој Секретаријат;

5. За помошник на републичкиот секретар за финансии РИСТО ФИЛИПОВСКИ, досегашен началник на Одделението за буџет и фондови во истиот Секретаријат;

6. За помошник на републичкиот секретар за финансии РОЗА РУСО, советник по секторот за приходи во истиот Секретаријат;

7. За помошник на републичкиот секретар за индустрија инж. ИВАН ДИМИТРОВСКИ, досегашен началник на Одделението за градежништво во истиот Секретаријат;

8. За помошник на директорот во Републичкиот завод за стопанско планирање ДУШАН ШАРОВИЌ, досегашен раководител на групата за инвестиции во истиот Завод.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### ИЗВРШЕН СОВЕТ

Бр. 09-1212/1

17 мај 1963 година

Скопје

Претседател,

Александар Грличков, с. р.

142.

На основа член 40 став 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на СРМ, Извршниот совет донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА ПОДГОТОВУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ ПОТРЕБНИ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ПРОПИСИ СО УСТАВОТ

1. Се образува Комисија за подготвување на материјали потребни за усогласување на републичките прописи со Уставот.

2. Во Комисијата се именуваат:  
за претседател:

ГОРГИ ЦАЦА, републички секретар за законодавство и организација;

за членови:

1) ГАЛИП ДЕМА, републички секретар за правосудство;

2) ТРАЈКО НИКОВ, јавен правобранител на СРМ;

3) ПАНЧЕ ШУРКОВ, помошник на републичкиот секретар за законодавство и организација;

4) МИШКО БОЖИНОВСКИ, помошник на републичкиот секретар за општи стопански работи;  
за секретар:

ЉУПКА ШУКАРОВА, самостоен советник во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација.

Во Комисијата како нејзин член влегува и надлежниот републички секретар или по негово овластување помошникот на секретарот, кога Комисијата разгледува материјали за усогласување на републичките прописи од делокругот на тој републички секретаријат.

3. Задачата на Комисијата е да подготвува материјал потребен за усогласување на републичките прописи со Уставот и во врска со ова на републичките органи на управата, установите и организациите кои вршат работи од надлежност на Републиката да им дава потребни упатства за подготвување и обработка на соодветниот материјал.

4. Ова решение влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## ИЗВРШЕН СОВЕТ

Бр. 09-1200/1

17 мај 1963 година

Скопје

Претседател,

Александар Грличков, с. р.

143.

На основа точка 2 од Решението на Извршниот совет за образување Управен одбор за Претпријатието во изградба „Рудници и железарница Скопје“ — Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 42/60), Извршниот совет донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВНИОТ ОДБОР ЗА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ВО ИЗГРАДБА „РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА СКОПЈЕ“ — СКОПЈЕ

1. Се разрешува досегашниот претседател на Управниот одбор на Претпријатието во изградба „Рудници и железарница Скопје“ — Скопје БЛАГОЈ ПОПОВ, член на Извршниот совет.

2. За нов претседател на Управниот одбор за Претпријатието во изградба „Рудници и железарница Скопје“ — Скопје се именува ВАСИЛ ТУЦАРОВ, член на Извршниот совет.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

## ИЗВРШЕН СОВЕТ

Бр. 09-1211/1

17 мај 1963 година

Скопје

Претседател,

Александар Грличков, с. р.

144.

На основа член 15 од Уредбата за утврдување границите на шумите во општествена сопственост („Службен весник на НРМ“ бр. 23/62), Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство донесува

## УПАТСТВО

### ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ГРАНИЦИТЕ НА ШУМИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

1. Предлог за утврдување границите на шумите во општествена сопственост (во понатамошен текст: Предлог) составува органот на управата надлежен за работите на имотно-правните односи на народниот одбор на општината.

2. Органот од претходната точка Предлогот го составува на основа податоците што ќе ги користи од таписките книги, катастарските оперативни елаборати за инвентаризирање пасишта, протоколите за ограничување на државните шуми и книгите за евиденција на недвижниот општонароден имот устроени во смисла на Одлуката за евиденција на недвижниот општонароден имот („Сл. весник на НРМ“ бр. 1/55) и Упатството за начинот на водењето евиденција на недвижниот општонароден имот („Сл. весник на НРМ“ бр. 5/55).

3. Во рамките на границите на шумите во општествена сопственост со Предлогот се опфаќаат сите шуми што по било која правна основа ста-

нале општествена сопственост, како и оние за кои некое лице не прибавило право на сопственост по законски пат.

4. Предлогот се составува одделно за секоја шума во рамките на една катастарска општина.

5. Во рамките на границите на шумите во општествена сопственост, покрај шумите, со Предлогот се опфаќаат и шумски земјишта според Наредбата за определување на шумското земјиште („Службен лист на СФРЈ“ бр. 16/63).

6. За гранична линија на шумата се земаат, каде што тоа е можно, природни граници, како: реки, потоци, дериња, превои, патишта, била, вододелници и сл., ако се овие наоѓаат на периферијата (работ) на шумата, при што се води сметка ограничениот простор да добие поприродна целина. Доколку при вака поставената гранична линија остане надвор од неа шума во општествена сопственост, или со неа се опфаќаат земјишта во граѓанска сопственост, овие површини посебно се опишуваат.

7. Описот на граничната линија отпочнува од некоја маркантна точка на шумата (троефа, река, дол, поток, пат и сл.) и оди во правец на сказалката на часовникот т.е. од лево на десно, така што секој пат, шумата во општествена сопственост останува од десна страна. При описот на граничната линија спрема енквалите, шумата во општествена сопственост останува од лева страна.

8. При поставување на границата на шумите во општествена сопственост спрема пасиштата се усвојуваат белезите по граничната линија од инвентаризацијата на пасиштата со наведување називот (ознаката) на инвентаризираното пасиште по елаборатот.

9. Предлогот се составува во вид на типизиран образец — записник за разграничување, со сите потребни елементи за дефинитивен опис на граничната линија што го врши Комисијата за утврдување границите на шумите.

10. Кога при описот на граничната линија се користат податоци од деталниот катастарски премер, по класична и аерофотограметриска метода, место опис на личните податоци за поедини парцели што се граничат со општествена шума, се наведуваат само броевите на катастарските парцели покрај кои минува граничната линија, а кога се користат податоците од фотоскици (во кои нема броеви на парцели), за подрачјата со пописен катастар, се наведуваат имињата на сопствениците на парцелите покрај кои минува граничната линија.

11. Граничната линија на шумата во општествена сопственост спрема енклави поголеми од 50 ха, што не се наоѓаат внатре во шумата од општествена сопственост, се опишуваат како во претходната точка.

Граничната линија на шумите во општествена сопственост спрема енклави под 50 ха внатре во шумата од општествена сопственост не се обеле-

жува, туку само се наведуваат катастарските броеви на парцелите што се непосредно до граничната линија — доколку се користи детален катастарски премер, односно имињата на сопствениците на односните парцели — доколку се користат фотоскици за подрачјата со пописен катастар.

Сите енклави, без оглед на големината и бројот на парцели во нив посебно се нумерираат со римски броеви.

12. За шумите во општествена сопственост помали од 50 ха, што се наоѓаат изолирани од другите шуми, не се врши обележување на граничната линија, туку се дава опис на начин искажан во став 2 од претходната точка.

13. Преломните точки се одредуваат на покарактеристични преломи на граничната линија. Кога граничната линија е права, преломните точки се одредуваат на растојание од 500 метри и повеќе во зависност од теренските прилики.

Кога граничната линија минува покрај обработиви површини, преломните точки се поставуваат на поизразити преломи на граничната линија.

Ако граничната линија оди по река или некој објект (пат, пруга, канали и сл.) преломната точка се одредува на почетокот, каде почнува границата со тој објект и на крајот каде се границата одвојува од тој објект.

Преломните точки на граничната линија во Предлогот се обележуваат со редни броеви покрај кои се става буквата „ш“ (шумски белег).

Кога граничната линија на шумата оди по државната граница, границите на катастарските општини или по границата на инвентаризирано пасиште, за преломни точки се преземаат постојните броеви на меѓните белези за односните гра-  
ници.

14. За составување на скицата од член 3 ст. 1 алинеа 4 од Уредбата за утврдување границите на шумите во општествена сопственост се користат постојните геодетски основи (копии од плановите, детални скици, каширани скици, аерофотограметриски снимци и др.), а тамо каде нема такви се изработува од прибрани податоци на терен.

Скицата од претходниот став се составува во размер 1 : 2.500; 1 : 5.000; 1 : 10.000 или 1 : 25.000.

15. Одредбите од ова упатство во однос на описаната гранична линија при составување на Предлогот важат и за составувањето на записникот од член 10 од Уредбата.

16. Со цел да се обезбедат потребните податоци за спроведување на промените во катастарот (член 14 од Уредбата), кога утврдената гранична линија на шумите во општествена сопственост не оди по постојните граници на одделни катастарски парцели од геодетските основи, потребно е:

— на подрачјето со детални премер новоформираната гранична линија да се премери по прописите за одржување на премерот, уцрта во плановите и пресмета настанатата промена на површината;

— на подрачјето со пописен катастар површинските промени да се ценат од око т.е. промените да се вршат по прописите за одржување на пописен катастар.

За промените од претходниот став се составува список на пријави. Во списокот на пријавите покрај промените од претходниот став се внесуваат и сите парцели на шуми што сега се регистрирани во катастарот како граѓанска сопственост, а со решението на Комисијата за утврдување границите на шумите се вклучени во границите на шумите во општествена сопственост.

Списокот на пријави од претходниот став по завршувањето на работата го потпишуваат членовите на Комисијата за утврдување границите на шумите и лицето што ги вршело геодетските работи.

17. Комисијата за утврдување границите на шумите во општествена сопственост утврдената гранична линија ја обележува со привремени меѓни белези.

Привремените меѓни белези Комисијата ги нумерира, дава опис на истите и на нивната положба и го одредува нивното меѓусебно отстојание.

Како привремени белези можат да послужат: карпа, хумка од камен, хумка од земја со бусен, дрвен колец, природен камен, маркантно стебло и сл. На привремените белези броевите се означуваат со мрсна боја.

18. За скиците од точка 10 став 3 од Уредбата важи одредбата од точка 14 од ова упатство.

19. Организациите, установите односно органите од член 12 од Уредбата ја обележуваат утврдената граница на шумите во општествена сопственост со видни и трајни меѓни белези.

Кога меѓните белези што се наоѓаат на граничната линија спрема површини во граѓанска сопственост се поставени на поголемо отстојание, а границата на шумите има чести мали преломи, се поставуваат нови помошни белези на секој таков прелом. Овие белези се обележуваат само со буква „ш“.

Како трајни меѓни белези ќе послужат: природен камен, делкан камен, маркантни стебла (бука, бор, даб и слично) или бетонски столб со димензии 0,60 x 0,12 x 0,12 м. Укопаната белега треба да биде видлива најмалку 0,10 м над земјата.

20. Геодетско-техничките работи при утврдувањето на границите на шумите во општествена сопственост може да ги врши само лице од геодетска струка.

21. Ова упатство влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-1572/1

16 мај 1963 година

Скопје

Републички секретар  
за земјоделство и шумарство,  
Драги Трајановски, с.р.

145.

На основа Наредбата за одобрување кредити во 1963 година по пат на непосредна спогодба од средствата на ОИФ за инвестиции во земјоделството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Заклучокот за поблиските услови под кои Југословенската земјоделска банка ќе одобрува кредити во 1963 година по пат на непосредна спогодба од средствата на ОИФ за инвестиции во земјоделството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/63) и Одлуките за условите под кои во 1963 година ќе се даваат кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд и Посебниот фонд наменети за земјоделството („Службен весник на НРМ“, бр. 7/63), Управниот одбор на Стопанската банка на СРМ донесува

### ЗАКЛУЧОК

за поблиските услови под кои Стопанската банка на СРМ во 1963 година ќе одобрува кредити по пат на непосредна спогодба од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд и Посебниот фонд за инвестиции во земјоделството

I — Стопанската банка на СРМ во 1963 година ќе одобрува кредити по пат на непосредна спогодба од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд и Посебниот фонд наменети за земјоделството.

1. за објекти односно намени во чие кредитирање учествува Општиот инвестиционен фонд, и тоа:

а) за зголемување на обработливите површини земја на општествениот сектор и за нивно приведување кон земјоделска култура заради крупно и рентабилно производство на одделни производи;

б) за механизација на земјоделството, и тоа: за набавка на опрема што служи непосредно за земјоделско производство, за примарна преработка и транспорт на земјоделски производи;

в) за комплетирање на основните средства и за техничка реконструкција и модернизација на постојните земјоделски објекти со кои се постигнува крупно и рентабилно производство на земјоделски производи за потребите на домашниот пазар, а првенствено за:

— производство на месо, млеко и јајца;

— производство на овошје;

— производство на ран зеленчук;

— изградба на системи за наводнување на површини од кои најмалку 50% се од општествен сектор, а што можат да се изведуваат независно од мелиорациите на поширокото подрачје;

— изградба на објекти за примарна преработка;

— изградба на објекти за складирање; и

— производство на столно грозје;

г) за основни средства што служат за производство на производи за кои постои посебен интерес за извоз, а првенствено за купување на опрема.

Кредитите од точка I под 1 Банката ќе ги одобрува во износ, кој во однос на претсметковната вредност на инвестициите, не може да биде поголем и тоа:

— од 50% за купување на земја и нејзино приведување кон земјоделска култура;

— од 25% за агрегати со гарнитури на цевки за наводнување;

— од 45% за друга земјоделска опрема;

— од 40% за комплетирање на основни средства и за техничка реконструкција и модернизација на постојните земјоделски објекти со кои се постигнува крупно и рентабилно производство на земјоделски производи за потребите на домашниот пазар; и

— од 20% за основни средства што служат за производство на производи за кои постои посебен интерес за извоз.

Во сè друго овие кредити Банката ќе ги одобрува под условите предвидени со Заклучокот за поблиските услови под кои Југословенската земјоделска банка во 1963 година ќе одобрува кредити по пат на непосредна спогодба од средствата на Општиот инвестиционен фонд за инвестиции во земјоделството, како и со техничкото упатство на Југословенската земјоделска банка за одобрување кредити во 1963 година од средствата на Општиот инвестиционен фонд за инвестиции во земјоделството;

2. за објекти односно намени во чие кредитирање не учествува Општиот инвестиционен фонд, и тоа:

а) за проектирање на деталната каналска мрежа на подрачјето на мелиоративните системи во СРМ предвидени со Законот за финансирање на мелиоративните работи во НРМ („Сл. лист на ФНРЈ“, бр. 52/57), и

б) за изградба на објекти и набавка на опрема, односно за проширување, реконструкција и модернизација на постојните земјоделски објекти, во чие кредитирање не учествува Општиот инвестиционен фонд а се од посебна важност.

Кредитите од точка I под 2/а односно за проектирање деталната каналска мрежа на подрачјето на мелиоративните системи во СРМ, Банката ќе ги одобрува на водните заедници односно на земјоделските организации што се носители на основните објекти, и тоа под следните услови:

1. интересната норма да изнесува најмалку 2% годишно;

2. рокот за враќање на кредитот не може да биде подолг од 5 години, со тоа што првиот ануитет пристигнува по истекот на 3 години од денот на одобрувањето на кредитот, ако за тоа време на корисникот на кредитот не се одобри инвестиционен кредит за изградба на деталната каналска мрежа за чие проектирање е одобрен кредит. Доколку пак на корисникот на кредитот Банката за тоа време му одобри кредит за изградба на деталната каналска мрежа, одобриениот кредит за проектирање ќе се вклучи во кредитот за изградба на деталната каналска мрежа под условите под кои овој кредит е одобрен;

3. учеството на инвеститорот во трошоците на инвестицијата не може да биде помало од 10% од претсметковната вредност на инвестицијата;

4. гарантниот износ се определува во височина од 5% од износот на одобриениот кредит.

Барањето за кредит за проектирање на детална каналска мрежа се поднесува на образец ПБ бр. 309, што може да се добие во Југословен-

ската земјоделска банка — Скопје и комуналните банки, а кон него се приложува:

1. опис на подрачјето на кое се предвидува да се изведат мелиоративните работи, прикажувајќи го изложението, големината и сегашната положба;

2. спецификација на трошоците за изработка на инвестиционата програма, идејните и главните проекти, вклучувајќи ги тука и трошоците за истражни работи и сл. со образложение, спецификација на работите на проектирањето и на цените, како и со условите за изработката; и

3. мислење на Републичкиот водостопански орган во врска со вклопувањето на мелиоративниот систем, за чие проектирање се бара кредит, во основниот хидросистем.

Кредитите од точка I под 2/б, односно за објекти во чие кредитирање не учествува Општиот инвестиционен фонд, а се од посебна важност, Банката ќе ги одобрува на кредитно способните земјоделски и други стопански организации доколку служат за обезбедување на крупно и рентабилно производство, и тоа под следните услови:

1. интересната норма да изнесува најмалку 2% годишно;

2. рокот за враќање на кредитот, по правило, не може да биде подолг од 15 години;

3. учеството на инвеститорот во трошоците на инвестицијата не може да биде помало од 10% од претсметковната вредност на инвестицијата;

4. гарантниот износ се определува во височина од 5% од износот на одобриениот кредит.

Барањето за кредит за објекти во чие кредитирање не учествува Општиот инвестиционен фонд, а се од посебна важност, се поднесува на обр. ПБ бр. 341 што може да се добие во Југословенската земјоделска банка — Скопје и комуналните банки, а кон него се приложува:

1. инвестициона програма изработена според чл. 11 од Основниот закон за изградба на инвестиционите објекти („Сл. лист на ФНРЈ“, бр. 45/61) и решение за донесување на инвестиционата програма.

Инвестиционата програма и решението, донесено во смисла на чл. 12 од Основниот закон за изградба на инвестиционите објекти, треба да бидат поврзани во една целина и запечатени со печатот на органот што ја донел инвестиционата програма.

За инвестициони објекти односно инвестициони работи, чија претсметковна вредност не го надминува износот од 50 мил. динари се поднесува упростен елаборат изработен според Законот за изградба на инвестициони објекти („Сл. весник на НРМ“, бр. 33/62) и Одлуката за определување објекти, односно работи за изградба според нивната вредност („Сл. весник на НРМ“, бр. 9/63);

2. спецификација на опремата со означување на главните карактеристики и цената на секоја позиција, како и транспортните трошоци на опремата; и

3. Спецификација на другите трошоци (кадар, проектирање, истражни работи, надзор и сл.) со образложение за секоја ставка.

II — Банката може да го услови одобрувањето на кредитот по овој заклучок со гаранција на општествено-политичката заедница.

III — Барањата за кредит се поднесуваат до Стопанската банка на СРМ во еден примерок, со исклучок на барањата за кредити во кои не учествува ОИФ, а кои се поднесуваат во два примерка со тоа што кон нив, покрај инвестициониот елаборат, се приложува и следната документација:

1. доказ за обезбедување на средства за полагање 5% гарантен износ како и на средства за учество во трошоците на инвестицијата.

Доказот да биде заверен од страна на Банката кај која се водат тие средства, со тоа дека Банката е согласна да изврши блокирање на постојните средства и на приливот на средствата до височина на потребните средства за учество и гарантен износ;

2. потврда за кредитната способност на кредитобарателот издадена од страна на Банката кај која кредитобарателот има текушта, односно жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена од денот на поднесувањето на барањето;

3. оверен препис од решението за регистрација на стопанската организација — кредитобарателот;

4. извод од записникот за одржаната седница на работничкиот совет односно задружниот совет, или највисокиот орган за управување, на која е одлучено стопанската организација односно уставната да се задолжи;

5. завршна сметка на стопанската организација за последните две години (обр. 1, 12, 14 и 15), месечен бруто биланс за последниот месец пред поднесувањето на барањето за кредит и периодична претсметка за последниот претсметковен период; и

6. доказ за уплатен надоместок за преглед на инвестициониот елаборат според Тарифата на Стопанската банка на СРМ во одреден износ.

IV — Поднесените барања за кредит во 1962 година по V конкурс и по пат на слободна спогодба, доколку одговараат на поставените услови со овој заклучок ќе се разгледуваат и одобруваат по условите на овој заклучок.

V — Во сè друго за овој заклучок важат одредбите од Законот за банките и Законот за кредитните и други банкарски работи („Сл. лист на ФНРЈ“, бр. 10/61), Одлуката за условите под кои во 1963 година ќе се даваат кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд и Посебниот фонд наменети за земјоделството („Службен весник на НРМ“, бр. 7/63) како и другите постојни прописи.

VI — Овој заклучок влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на СРМ“.

Бр. I/2-828

30 мај 1963 година

Скопје

СТОПАНСКА БАНКА  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА

Генерален директор,  
Д. Шеќерински, с.р.

Претседател на УО,  
В. Гривчев, с.р.

146.

На основа член 35 став 2 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61) и точката 4 од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од Републичкиот инвестиционен фонд наменети за индустријата и рударството („Службен весник на НРМ“, бр. 7/63), Управниот одбор на Стопанската банка на СР Македонија донесува

### ЗАКЛУЧОК

за условите под кои Стопанската банка на СР Македонија по пат на непосредна спогодба ќе дава инвестициони кредити за реконструкции во областа на индустријата и рударството од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд предвидени со Општествениот план на НР Македонија за 1963 година („Службен весник на НРМ“, бр. 4/63

— Гл. X. точ. 2/А)

I Стопанската банка на СР Македонија — Скопје, според овој заклучок ќе одобрува на кредитобарачи инвестициони кредити за реконструкции кои што:

— овозможуваат ефикасно прилагодување на производството за потребите на домашниот и странскиот пазар,

— придонесуваат за подобро користење на капацитетите односно за специјализација на производството,

— обезбедуваат побрзо ефектуирање на инвестицијата, а во најдолг рок од 18 месеци,

— обезбедуваат релативно пониски инвестициони трошоци по единица на производ,

— понудат поголемо сопствено учество, пократок рок на враќање на кредитот и обезбедуваат поголема стопа на рентабилитетот.

II Корисници на кредитите за целите од претходната точка можат да бидат стопански организации од областа на индустријата и рударството.

III Кредитобарачите се должни со сопствени средства или со средства што ќе им обезбедат општествено-политичките заедници да учествуваат во трошоците на инвестицијата со најмалку 30% од претсметковната вредност на инвестицијата.

IV Најниската интересна норма што може да се понуди е интересната норма што ја кредитобарачот плаќа на својот деловен фонд зголемен за 1 (еден).

V Рокот за враќање на кредитот не може да биде подолг од 10 години.

VI Барањето за кредит помеѓу останатото треба да ги содржи и следниве податоци:

— целта за која се бара кредитот,

— висина на кредитот,

— износ на средствата кои кредитобарачот и неговиот гарант (емец) ги обезбедил во трошоците на инвестицијата,

— интересна норма,

— рокот за враќање на кредитот што го нуди кредитобарачот,

— рокот за почетокот, и

— рокот за завршетокот на објектот за кој се бара кредит како и денот од кога почнува да тече враќањето на кредитот.

VII Барањето за инвестиционен кредит се поднесува на образци издадени од Југословенската

инвестициона банка (ЗП) кои можат да се добијат во Стопанската банка на СРМ — Скопје.

Кон барањето за кредит кредитобарачот поднесува:

1. Инвестициона програма составена според член 11 од Основниот закон за изградба на инвестициони објекти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/61) и Решение за донесување на инвестициона програма. Инвестиционата програма и решението донесено врз основа на чл. 12 од спомнатиот Закон треба да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат на органот што ја донел инвестиционата програма.

2. За инвестиционите објекти, односно инвестициони работи, чија претсметковна вредност не го надминува износот од 50,0 мил. динари — упростен елаборат составен според Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на НРМ“ бр. 33/62) и Одлуката за определување на објекти односно работи за изградба според нивната вредност („Службен весник на НРМ“, бр. 9/63).

3. Доказ за обезбедување средства за полагање на 5% гарантен износ, како и средства за учество во трошоците на инвестицијата. Доказот да биде заверен од страна на банката кај која се водат тие средства, со тоа дека истата е согласна да изврши блокирање на постојните средства и приливот на средствата до висината на потребните средства за учество и гарантен износ.

4. Потврда за кредитна способност на кредитобарачот издадена од банката кај која кредитобарачот има текушта односно жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена од денот на поднесувањето на барањето.

5. Завршна сметка на стопанската организација за последните две години (Обр. 1, 12, 14 и 15), месечен бруто биланс за последниот месец пред поднесувањето на барањето за кредит и периодична пресметка за последниот претсметковен период.

6. Оверен препис од решението за регистрација на стопанска организација — кредитобарач, со потврда за промени што настанале од регистрацијата до поднесувањето на барањето. Потврдата не може да биде постара од 60 дена до денот на поднесувањето на барањето.

7. Извод од записникот од одржаната седница на работничкиот совет на која е одлучено стопанската организација да се задолжи.

VIII Кредитобарателите од стопански неразвиените подрачја односно општини определени со Општествениот план за стопанскиот развиток на НР Македонија за 1961/65 год. доколку еднакво со другите ги исполнуваат условите од претходната точка имаат првенство во добивање на кредит.

Кредитобарателите од претходниот став се ослободени од полагање на сопствено учество и гарантен износ.

IX Банката може да го услови одобрувањето на кредитот со гаранција на општествено-политичката заедница.

X. Барањето за инвестиционен кредит и инвестиционата програма со сите прилози се поднесува во два примероци во Стопанската банка на СР Македонија — Скопје.

XI. Во сè друго за овој заклучок важат одредбите од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61) и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд наменети за индустрија и рударство („Службен весник на НРМ“, бр. 7/63).

XII Овој заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Број 463

31 мај 1963 година

Скопје

## СТОПАНСКА БАНКА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Генерален директор,  
Д. Шеќерински, с. р.

Претседател на УО,  
В. Гривчев, с. р.

## Огласен дел

### ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-5363/1 од 3 април 1963 година, ја одобри промената на личното име на Шекулев Јосиф, роден на ден 16 ноември 1924 година во Титов Велес, од родители: татко Ангелко и мајка Марија.

Промената на фамилијарното име се протегнува и на малолетното му дете — Ќерка Роберта, родена на ден 10 ноември 1962 година во Скопје, така што во иднина личното име ќе му гласи **Шиколе Јосип**, а на малолетната му Ќерка Роберта фамилијарното име ќе ѝ гласи **Шиколе**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (189)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-7027/1 од 8 април 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Ристовска Јелица, родена на 14 јули 1940 година во село Теарце, Тетовска околија, од татко Лазо и мајка Ратка, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Борка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (190)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-7028/1 од 8 април 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Илиевска Милана, родена на ден 17 февруари 1947 година во село Раотинце, Тетовска околија, од татко Милан и мајка Миља, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Грозда**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (191)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-3247/1 од 22 февруари 1963 година, ја одобри промената на личното име на Јаковлески Благоја, роден на 5 август 1921 го-

дина во село Лешок, Тетовско, од татко Јоше и мајка Таса, така што во иднина личното име ќе му гласи **Дамјаноски Билбил**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (192)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-8146/1 од 25 април 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Китанчевска Драгица, родена на 6 декември 1949 година во Ресен, Охридска околина, од татко Тодор и мајка Љуба, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Ленче**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (195)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-5711 од 22 март 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Моштановски Јован, роден на 23 февруари 1920 година во село Крстоар, Битолска околина, од родители: татко Моштановски Анастас и мајка Моштановска Елена, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Јован**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (199)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-5214 од 25 март 1963 година, ја одобри промената на личното име на Трајчева Еленка, родена на ден 12 февруари 1944 година, од родители: татко Спиро и мајка Вожана, така што во иднина личното име ќе ѝ гласи **Василева Елена**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (200)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-5215 од 16 март 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ѓорѓиевски Тодор, роден на 16 февруари 1934 година во село Велмевци, Битолска околина, од родители: татко Костадин и мајка Василка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Беговски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (201)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-7739/1 од 25 април 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Иловски Јордан, роден на 14 јануари 1935 година во село Кривени, Охридска околина, од татко Ѓорче и мајка Благородна, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Божиновски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (196)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-10299/1 од 25 мај 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Прдлов Драган, роден на ден 15 септември 1940 година во град Титов Велес, од татко Тодор и мајка Ана, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Алексов**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (210)

## СУДСКИ ОГЛАСИ

### ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Салиевска Асанова Набие, Илмие и Усеин од Прилеп, ул. „Никола Карев“ бр. 39, поднесоа тужба до овој суд против Мемедовска Наиш од Прилеп, а сега во Турција со непозната адреса. Бидејќи тужената Наиш е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави или да одреди свој застапник. Во противно судот ќе ѝ одреди застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 246/63. (194)

Бајрам Бајрамов Асановски — Балиовски од село Пешталево, поднесе до овој суд тужба против Ремзи Асанов Балиовски, во неизвесност, за исполнување на договор. Бидејќи тужениот Ремзи е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противно ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 190/63. (197)

Зорка Борисова Миленкова, по татко Петкова од село Драгарино, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Миленковски Борис од село Лисолај, сега во неизвесност и со непозната адреса. Бидејќи тужениот Борис е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противно ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 77/63. (198)

### ОКОЛИСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

При овој суд е покрената постапка за поништување на обвезници и тоа: бр. 78762-764 три бона сите на сума од по 50.000 динари и бр. 31337-339 три бона сите на сума од по 10.000 динари, издадени од Народната банка на ФНРЈ — Главна централа — Дирекција на државните заеми, на име Ристе Д. Велески од с. Шелеверци, Прилепско.

Се поканува секој еден што ги притежава горните обвезници, по било кој основ, да јави на

овој суд и да стави приговор против поништувањето им во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

По истекот на горниот рок обвезниците ќе се сметаат за поништени.

Од Околискиот суд во Прилеп, Р. бр. 460/62.  
(193)

## РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

На основа решението бр. 04-3176 од 26-IV-1963 година на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје е запишана во регистарот на здравствените установи, ред. бр. 6, страна 6, установата под назив: **Околиска станица за брза помош** во Скопје. Предмет на работењето на установата е: да врши интервенции за здравствена брза помош на подрачјето на Скопска околица.

Установата е основана од Народниот одбор на Скопска околица, со решението бр. 5573 од 22.IV.1959 година.

Установата ќе ја потпишува и застапува управителот д-р Палчевски Глигор.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Советот за народно здравје на НО на Скопска околица.

Бр. 04-3176/63 од Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје.  
(595)

На основа решението бр. 04-3176 од 25.IV.1963 година на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје е запишана во регистарот на здравствените установи, страна 5, ред. бр. 5, установата под назив: **Здравствен дом „Саат Кула“** — Скопје. Предмет на работењето на здравствениот дом е: да укажува здравствена заштита и помош на населението од подрачјето на општината Саат Кула, да превзема превентивно-куративни мерки со цел за заштитување здравјето на граѓаните. Својата дејност Домот ќе ја врши преку организирани единици (здравствени станици, диспанзери, општи и специјалистички ординации, забни амбуланти, дијагностички и прирачни лаборатории, ординации за интервенции преврски). Превентивната здравствена заштита Домот ќе ја спроведува преку хигиено-епидемиолошката служба.

Здравствениот дом е формиран од бив. II градска поликлиника, Скопје, основана од Народниот одбор на град Скопје, со решението бр. 704/53 и регистрирана со решението од Одделението за стопанство на НО на град Скопје, бр. 7446 од 13.V.1953 година.

Здравствениот дом ќе го потпишува и застапува управителот д-р Јосифовски Тодор.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Советот за народно здравје на НО на општината Саат Кула — Скопје.

Бр. 04-3176/63 од Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје.  
(596)

На основа решението бр. 04-5046 од 26.IV.1963 година на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје е запишана во регистарот на

здравствените установи, страна 7, ред. бр. 7, установата под назив: **Млечна диетална кујна** во Скопје. Предмет на работењето на установата е: правилна исхрана на болни и вештачко хранети деца во Скопска околица.

Установата е основана од Народниот одбор на гр. Скопје, со решението бр. 4597 од 30.VI.1952 година.

Установата ќе ја потпишува и застапува управителот Аврамовска Јоана.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Советот за народно здравје на НО на општината Саат Кула — Скопје.

Бр. 04-5046/63 од Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје.  
(597)

На основа решението на Одделението за општа управа на Народниот одбор на општината Дебар, бр. 02-2282/1 од 8.V.1963 година е запишан во регистарот на установите со самостојно финансирање, страна 24, под бр. 12, установата под назив: **Ученичка — производна услужна задруга „Младост“**, со седиште во Дебар. Предмет на работењето на установата е:

1. да ги навикнува членовите на колективна работа;

2. штедење за да го унапреди наставниот процес, како и помагање на членовите во нивната професионална ориентација;

3. да ги запознава учениците со процесот на производството и начинот на самоуправувањето, како и распределбата на личниот доход по учинок.

Установата е основана со решението на Училишниот одбор на Гимназијата „Здравко Чочокски“ — Дебар, бр. 01-400/1 од 2.IV.1963 година.

Установата ќе ја застапува претседателот на управниот одбор на установата Ирфан Горенца.

Бр. 02-2282/1-1963 од Одделението за општа управа на Народниот одбор на општината Дебар.  
(510)

На основа решението бр. 06-4325/1 од 28.V.1963 година на Народниот одбор на општината Кочани е запишана во регистарот на здравствените установи, страна 1, установата под назив: **Дом за народно здравје** во Кочани. Предмет на работењето на Домот за народно здравје е: вршење на здравствени услуги.

Домот за народно здравје е основан од Народниот одбор на Кочанска околица со решението бр. 7027/53.

Домот за народно здравје ќе го потпишува и застапува управителот д-р Димитар Димитров.

Бр. 06-4325/1 од Народниот одбор на општината Кочани.  
(675)

На основа решението бр. 06-4325/1 од 28.V.1963 година на Народниот одбор на општината Кочани е запишана во регистарот на здравствените установи, страна 2, установата под назив: **Општинска аптека** во Кочани. Предмет на работењето на аптеката е: продажба на готови лекови и правење на лекови по рецепт од лекар.

Аптеката е основана од Народниот одбор на Кочанска околија, со решението бр. 14464/55.

Аптеката ќе ја потпишува и застапува раководителот Атанас Ристовски.

Бр. 06-4325/1-63 од Народниот одбор на општината Кочани. (676)

## РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-IX-1962 година, рег. бр. 123/55, свеска II, е запишана под фирма: „Продавница — трафика на ул. „7 ноември“ во Охрид на Инвалидското претпријатие „Прилеп“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на цигари, таксени вредносници, кибрит, разни обрасци, пластични и гумени производи, прибор за пишување, прибор за бречење, тоалет хартија и салфети.

Продавницата е основана од Инвалидското претпријатие „Прилеп“ од Прилеп, а основањето е одобрено од НО на општината Охрид, со решението бр. 04-4283/1 од 14-VII-1962 година.

Раководител на продавницата е Томоски Стојан, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 341/62. (1240)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-VIII-1962 година, рег. бр. 9/56, свеска II, е запишана под фирма: Внатрешна угостителска единица — менза на Фабриката за црвен пипер „Витаминка“ од Прилеп. Предмет на работењето на мензата е: угостителски услуги само за членовите на работниот колектив.

Мензата е основана од Фабриката за црвен пипер „Витаминка“ од Прилеп, а основањето е одобрено од НО на општината Прилеп, со решението бр. 04-1261/1 од 7-III-1962 година.

Раководител на мензата е Петрески Сотир, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува фабриката.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 333/62. (1243)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 63, страна 251 е запишано следното: Согласно со записникот од одржаниот состанок на Задругниот совет од 29.X.1962 година на Земјоделската задруга „Братство“ од село Чајле, Тетовска околија, стариот управен одбор е разрешен од должност. За членови на новиот управен одбор се избрани следните лица: Крсто Исаковски, претседател на управниот одбор, Самоил Марковски, Накил Ферати, Боге Стојановски, Нијази Рамадани и Звезде Петровски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 779/62. (48)

# КОНКУРСИ

## РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ — СКОПЈЕ

распишува  
**К О Н К У Р С**

за пополнување на работното место референт во Групата за општи движења во стопанството

Кандидатот треба да има завршен економски факултет и да има практика на сродни работи во државната управа или стопанството.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето.

Молбите — со потребните документи по член 31 од ЗЈС се предаваат во Секретаријатот. (716)

По претходно прибавено мислење на Советот на работниот колектив, Републичкиот секретаријат за финансии на СРМ

распишува  
**К О Н К У Р С**

за пополнување на следните работни места:

1. Двајца советници (по приходи и расподелба);
2. Началник на Одделението за имотно-правни односи;
3. Самостоен референт по приходи од куќарина и други приходи и
4. Самостоен референт по приходи од стопанството.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

— по точка 1 — треба да имаат завршено економски факултет или признаена висока спрема и 15 години стаж во финансиска струка на соодветно работно место;

— по точка 2 — да има завршено правен факултет и 15 години стаж;

— по точка 3 и 4 — да имаат завршено економски или правен факултет или признаена висока спрема и 10 години стаж.

Во предвид можат да дојдат и кандидати со нешто помал работен стаж.

Личен доход по Правилникот. Други услови по договор.

Конкурсот трае до пополнување на работните места.

Кандидатите за информации да се обратат до Републичкиот секретаријат за финансии на СРМ — Скопје, улица „11 октомври“ бр. 37, соба број 120 или телефон 44-01 локал 210. (773)

Училишниот одбор при Учителската школа „Зеф Луш Марку“ — Скопје, распишува редовен

**К О Н К У Р С**

за пополнување на упразнетите места за наставен кадар со шиптарски наставен јазик, за школска 1963/64 година, и тоа:

1. Професор или наставник по предметот математика 2
2. Професор или наставник по предметот физика 1
3. Наставник или стручен учител по предметот општетехничко образование 2

Услови:

Висока или виша стручна спрема под точ. 1 и 2, а под точка 3 виша или средна стручна спрема.

Плата според Законот за јавните службеници. Молбите со документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници, се поднесуваат до училишниот одбор на школата.

Рок за поднесување на молбите е 30. VI. 1963 година. (760)

На основа чл. 24 од Правилата за организацијата и работата на Техничката служба на Медицинскиот факултет во Скопје и чл. 50 од Законот за високото школство на СРМ, ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ

распишува

### К О Н К У Р С

за УПРАВИТЕЛ на Техничка служба на Медицинскиот факултет

Услови: Висока стручна спрема со над пет години практика на раководни работни места или виша стручна спрема и над 10 години практика на раководни работни места.

Конкурсот трае до пополнување на работното место.

Личниот доход според Правилата за личните доходи на установата.

Молбите со кратка биографија се доставуваат до Деканатот на Медицинскиот факултет — Скопје

Управниот одбор на Работничкиот универзитет — Охрид, на својата седница одржана на 24 мај 1963 година по повод новоотвореното место за Раководител на Катедрата за масовно воспитување на народот за одбрана при Работничкиот универзитет — Охрид, на основа чл. 33 од Законот за јавните службеници („Сл. лист на ФНРЈ“ 53/57), а врз основа на донесениот заклучок

распишува

### К О Н К У Р С

за пополнување на работното место:

— Раководител на Катедрата за масовно воспитување на народот за одбрана.

УСЛОВИ:

1. Кандидатот да има завршено средно образование;
2. Да е резервен офицер, со завршена школа за резервни офицери;
3. Да од неговото отслужување на воениот рок, односно завршувањето на школата не биде изминато време повеќе од две години.

Плата по Законот за јавните службеници.

Конкурсот останува отворен до 20. VI. 1963 год. Настап на работа од 1. VII. 1963 година. (705)

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ

распишува

### К О Н К У Р С

за наставник во звањето редовен или вонреден професор, доцент или предавач за предметите:

— Основи на книговодството

— Право (стопанско, облигационо и трудово)

Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на Факултетот во рок од 15 дена од објавувањето на конкурсот односно до пополнување на местата.

КОМИСИЈАТА ЗА РАСПИШУВАЊЕ КОНКУРСИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА — СКОПЈЕ

распишува

### К О Н К У Р С

за пополнување на работното место АРХЕОЛОГ КОНЗЕРВАТОР

Услови: Завршен филозофски факултет — група археологија

Кандидатите, молбите прописно таксирани, како и останатите документи по чл. 31 од ЗЈС да ги предадат до Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата — Скопје.

Кандидатите што се во работен однос поднесуваат и согласност од установата.

Настап на работа по истекувањето на конкурсот.

Овој конкурс има важност 15 дена, а започнува од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (707)

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ

распишува

### К О Н К У Р С

за следните работни места:

- 1) РАКОВОДИТЕЛ НА ПРИХОДНА СЛУЖБА
- 2) ШЕФ НА БИРО ЗА ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ И КОНТРОЛА

Услови:

Кандидатите треба да имаат завршен економски факултет.

Предимство ќе имаат оние кандидати што покрај школската спрема имаат и практика.

Молоите се доставуваат до одделението за општи работи при РТС, таксирани со 50 динари таксена марка.

Плата според Правилникот за плати на РТС.

Конкурсот трае до пополнување на работните места. (708)

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА СААТ КУЛА — СКОПЈЕ

распишува

### К О Н К У Р С

за пополнување на работните места и тоа:

1. Началник на Одделението за финансии
2. Ветеринарен инспектор

У С Л О В И:

1. Кандидатите под точка 1 треба да имаат завршено економски факултет со над 8 години работен стаж.

2. Кандидатите под точка 2 треба да имаат завршено ветеринарен факултет, 5 години работен стаж и положен стручен испит.

Конкурсот трае до пополнување на работните места.

Молбите таксирани со 50 динари и биографиите да се достават до Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје. (709)

**Училишниот одбор на Трговскиот училишен  
центар — Скопје,**

распишува

**К О Н К У Р С**

за пополнување работните места на наставниот кадар при Трговскиот училишен центар — Скопје и тоа:

1. Професор по предметот **МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК** и
2. Стручен учител по предметот **АРАНЖИРАЊЕ**

**У С Л О В И:**

Под 1 — филозофски факултет — група македонски јазик и

Под 2 — средно училиште за применета уметност или висококвалификуван трговски работник во струката аранжер.

Пријавите, како и сите потребни документи според член 31 од Законот за јавните службеници се поднесуваат до Училишниот одбор на Центарот.

Рок за поднесување на пријавите е 15 дена по објавување на конкурсот. (710)

**СОВЕТОТ НА ОПШТАТА БОЛНИЦА „Д-р ТРИ-  
ФУН ПАНОВСКИ“ — БИТОЛА**

распишува

**К О Н К У Р С**

за еден лекар на специјализација по неуропсихијатрија

**У С Л О В И:**

Завршен медицински факултет, положен стручен испит, знаење на еден странски јазик и 3 (три) години лекарски стаж.

Молбите таксирани и потребните документи согласно чл. 31 од ЗЈС да се доставуваат до Управата на Болницата.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (712)

**ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА МЕДИЦИНСКИОТ  
ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ**

распишува

**К О Н К У Р С**

**I. ЗА ФАКУЛТЕТСКИ НАСТАВНИЦИ ПО  
СЛЕДНИТЕ ПРЕДМЕТИ:**

— **РАДИОЛОГИЈА**, за еден наставник (редовен професор, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач).

**II. ЗА ФАКУЛТЕТСКИ СОРАБОТНИЦИ ПО  
СЛЕДНИТЕ ПРЕДМЕТИ:**

- **АНАТОМИЈА**, за еден асистент
- **ХИСТОЛОГИЈА СО ЕМБРИОЛОГИЈА**, за еден асистент
- **БИОХЕМИЈА СО МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА**, за двајца асистенти
- **МИКРОБИОЛОГИЈА**, за двајца асистенти
- **ИНТЕРНА МЕДИЦИНА**, за еден асистент
- **РАДИОЛОГИЈА**, за еден асистент
- **ДЕНТАЛНА ПАТОЛОГИЈА**, за еден асистент

- **ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ**, за еден асистент
- **СУДСКА МЕДИЦИНА**, за двајца асистенти
- **ДЕНТАЛНА ПРОТЕТИКА**, за еден асистент

Кандидатите под точка I и II со пријавата треба да поднесат потребни документи за избор предвидени во чл. 84 од Статутот на Медицинскиот факултет — Скопје, како и чл. 31 од Законот за јавните службеници, во колку не се во работен однос.

Овој конкурс трае месец дена од објавувањето.

Пријавите се поднесуваат до Медицинскиот факултет — Секретаријат — Скопје. (713)

**ФОНДОТ ЗА ШКОЛСТВО ПРИ НАРОДНИОТ  
ОДБОР НА ОПШТИНАТА ГОРЧЕ ПЕТРОВ**

распишува

**К О Н К У Р С**

за изградба на училишна зграда во село **Буковиќ**

Претсметковната вредност на објектот изнесува 27,721.296 динари.

Работите на објектот да бидат завршени до 31 октомври 1963 година.

Јавното наддавање ќе се изврши на ден 25 јуни 1963 година во 12 часот во просториите на Општината Горче Петров, соба бр. 18, до кога се и примаат понудите.

Елаборатот може да се види секој ден од 12—14 часот кај референтот за просвета.

Кауцијата изнесува 1% од претсметковната вредност во вид на гарантно писмо. (714)

**К О Н К У Р С**

Радио-телевизија Скопје има потреба од новинари-стажанти и соработници.

Предност имаат кандидатите што имаат више или високо образование, кои владеат еден странски јазик и до колку се може да отслужиле воен рок.

Исто така предност имаат оние кандидати чии гласовни можности се такви да можат да настапуваат пред микрофонот.

Молбите се примаат во Одделението за општи работи во Радио-телевизија, Скопје, секој ден од 7 до 14 часот.

При предавањето на молбите кандидатите можат да добијат подетални објаснувања.

Конкурсот трае до пополнување на работните места. (715)

**ЈАВНИ НАДДАВАЊА**

**НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА ШТИП**

распишува

**I ЈАВНО НАДДАВАЊЕ**

за изградба на Осмолетка во Штип, со претсметковна вредност од 87,491.878 динари.

Наддавањето ќе се одржи на ден 29.VI.1963 година во 10 саатот во просторијата на Рефератот за комунални работи при Народниот одбор на општината Штип.

Рок за почеток на работите е веднаш по преземањето на работата, а рок за завршување на работата е 31. XII. 1963 година.

Учесниците на наддавањето се должни да достават писмени понуди во затворен коверт, полномошно, гарантно писмо за положена кауција од Народна банка во висина од 1% од претсметковната вредност на објектот, потврда за уплатена такса за учество според „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 2/63 година, како и потврда за регистрација на претпријатието.

Условите за наддавањето (лицитационите елаборати) можат да се добијат кај инвеститорот во соба бр. 3. (721)

Комисијата за распишување на лицитација, формирана од Народниот одбор на општината Св. Николе, распишува

### I-во ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

по пат на прибирање на понуди за изградба на станбена зграда во гр. Св. Николе

Понудите се примат 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот преку пошта или директно доставување во запечатени коверти на кои се става „за лицитација на зграда“.

Отворањето на понудите ќе се изврши во присуство на понудувачите на еден ден по заклучувањето на конкурсот во просториите на Народниот одбор на општината Св. Николе.

Услови на конкурсот се:

— да е регистрирано за извршување на вакви работи,

— рок на завршувањето на работите 6 месеци, — полномошно.

Заинтересираните можат да ги разгледат проектите секој работен ден во просториите на Народниот одбор на општината Св. Николе, од 7—14 часот. (714)

Дирекцијата за изградба на мелиоративните системи во СРМ — Скопје, ул. 12 ударна бригада бр. 84-а

распишува

### I ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за изградба на делницата на магистралниот канал Кочани—Злетовска река, од с. Бање—с. Соколарци во должина ссa 7,5 км.

Претсметковната вредност на работите изнесува 389.000.000 динари.

Рок за завршување на работите е 30. XI. 1963 г. Наддавањето ќе се одржи на ден 1. VII. 1963 год. во 10 ч. во просториите на Дирекцијата.

Условите на наддавањето (лицитациони елаборат) може да се добие кај инвеститорот во соба бр. 10, со накнада од 20.000 динари.

Учесниците на наддавањето се должни да достават писмени понуди, полномошно, гарантно писмо од Народната банка за положена кауција од 1% од претсметковната вредност, потврда за уплатена такса за учество според „Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 2/63, потврда за регистрација, како и список на расположиви основни средства и раководни стручни кадри што ќе учествуваат во изведувањето на предметниот објект. (772)

## РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ НА СРМ — СКОПЈЕ

распишува

### ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за следните услужни работи на административната зграда на овој Секретаријат:

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Баросување на целата зграда            |                  |
| во вредност од                         | Дин. 2.500.000.— |
| 2. Оправка на прозори                  | " 400.000.—      |
| 3. Фарбање на прозори со масна боја    | " 3.465.000.—    |
| 4. Оправка на врати                    | " 65.000.—       |
| 5. Фарбање на врати со масна боја      | " 3.000.000.—    |
| 6. Оправка на ролетни                  | " 450.000.—      |
| 7. Фарбање на ролетни со фирнајс и лак | " 1.360.000.—    |

Во вкупна вредност од 11.240.000 динари.

Јавното наддавање ќе се одржи во просториите на Секретаријатот на ден 25 јуни 1963 година во 10 часот.

Учесниците на јавното наддавање се должни да достават:

1. Писмена понуда во затворен коверт;
2. Препис од решението за регистрација на претпријатието;
3. Гарантно писмо во износ од 2% од вредноста на работите;
4. Такса по Тар. број 76 од Законот за админ. такси од 2.000 дин.

За подробно запознавање со условите за наддавањето заинтересираните можат да ги разгледаат во зградата.

Рок за извршување на услугите е 3 месеци по отстапувањето на работите.

Рок за поднесување на понудите е 30 дена од објавувањето. (720)

Комисијата за распишување на лицитација, формирана од Управниот одбор на Прехранбениот комбинат во изградба „Овче Поле“, Св. Николе, распишува

### II ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

по пат на прибирање на понуди за изградба на индустриски колосек — приклучок до железничката станица Овче Поле до кругот на Фабриката за сточна храна.

Понудите се примат 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот преку пошта или директно доставување во запечатени коверти на кои се става „индустриски колосек“.

Отворањето на понудите ќе се изврши во присуство на понудувачите на еден ден по заклучување на конкурсот во просториите на Народниот одбор на општината Св. Николе.

Условите на конкурсот се:

— да е регистрирано за извршување на вакви работи,

— рок за завршување на работите три месеци и — полномошно.

Заинтересираните можат да ги разгледат проектите и условите на лицитацијата во просториите на Комбинатот, секој работен ден од 7 до 14 часот. (718)

## ОБЈАВУВАЊЕ БИЛАНСИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ“

Во смисла на член 51 и 52 од Уредбата за книговодство на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 27/55) и член 35 од Правилникот за извршување на Уредбата за завршната сметка на стопанските организации за 1962 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 2/63), ги известуваме стопанските организации што се должни да го објават годишниот биланс за 1962 година (според образецот 11) во „Службен весник на СРМ“, се молат да се придржуваат во следното:

- 1) Износите во образецот 11 да се искажуваат во илјади динари;
- 2) Билансот да се потпише од лицата како што е предвидено по образецот 11, и името и презимето на потпишаните да биде читливо испишано;
- 3) Покрај образецот 11 да се доставува и краток извод од извештајот за работата на стопанската организација во 1962 година (како што е предвидено во Уредбата);
- 4) Во писмото да се напише на која стопанска гранка ѝ припаѓа претпријатието, како и улицата и бројот каде што се наоѓа седиштето.

На стопанските организации што не ќе се придржуваат кон ова, билансите ќе им бидат враќани.

Билансот и изводот од извештајот се доставуваат за објавување во „Службен весник на СРМ“ во рок од 15 дена по добиената согласност на завршната сметка за 1962 година.

### СОДРЖИНА

| Страна                                                                                                                                                                                      | Страна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 135. Одлука за определување намената, условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од Републичкиот инвестиционен фонд — — — — — 465                                                      | 142. Решение за образување на Комисија за подготвување на материјали потребни за усогласување на републичките прописи со Уставот — — — — — 468                                                                                                                                                                                                                                 |
| 136. Одлука за дополнување на Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд наменети за индустрија и рударство — — — — — 465 | 143. Решение за разрешување и именување претседател на Управниот одбор за Претпријатието во изградба „Рудници и железарница Скопје“ — Скопје — — — 468                                                                                                                                                                                                                         |
| 137. Одлука за финансирање на стопанските комори на територијата на СР Македонија во 1963 година — — — — — 465                                                                              | 144. Упатство за спроведување Уредбата за утврдување границите на шумите во општествена сопственост — — — — — 468                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 138. Одлука за зголемување платите на јавните службеници на републичките органи и установи — — — — — 466                                                                                    | 145. Заклучок за поблиските услови под кои Стопанската банка на СРМ во 1963 година ќе одобрува кредити по пат на непосредна спогодба од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд и Посебниот фонд за инвестиции во земјоделството — — — — — 470                                                                                                                           |
| 139. Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за општествен план на Извршниот совет — 466                                                                         | 146. Заклучок за условите под кои Стопанската банка на СР Македонија по пат на непосредна спогодба ќе дава инвестициони кредити за реконструкции во областа на индустријата и рударството од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд предвидени со Општествениот план на НР Македонија за 1963 година („Службен весник на СРМ“ бр. 4/63 — Гл. X. точ. 2/A) — — — — — 472 |
| 140. Одлука за разрешување и именување членови на Одборот за општи стопански прашања на Извршниот совет — — — 467                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 141. Решение за разрешување на секретарот на Стопанската комора на СРМ, разрешување и именување помошници секретари и други функционери во републичките органи на управата — — — — 467      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |